

## СЛЕДНИ ЧЕКОРИ:

- ◆ Контактирајте со еден од нашите партнери за информации во врска со начинот на аплицирање и присуство на интервју, во зависност од регионот и земјата
- ◆ Учество на интервју со идеја за бизнис или натамошна инвестиција која може да биде успешна како во продавницата во вашата земја, така и преку онлајн продажба
- ◆ Доколку сте избрани, треба да остварите состанок со членовите на нашата организација и да присуствувате на обуките што ќе ви помогнат да ги развиете вашите бизнис и инвестициски идеи

## КОИ СМЕ НИЕ:

### Проектот го спроведуваат:

Центар за управување со промени (ЦУП)  
Ул. „Рајко Жинзифов“ 44/1, 1000 Скопје  
Веб-страница: [www.cup.org.mk](http://www.cup.org.mk)  
E-mail адреса: [info@cup.org.mk](mailto:info@cup.org.mk)  
Тел. и факс: +389 2 6092-216

### Центарот за компаративни и меѓународни студии (ЦКМС)

Ул. Elbasanit pallati filipeu бр.4е, Тирана  
Веб-страница: <http://www.qskn.al/>  
E-mail адреса: [qskninfo@gmail.com](mailto:qskninfo@gmail.com)  
Тел.: +355 67 28 72 736

### Институт за човекови права (ИЧП)

Адреса: ул. „Рајко Жинзифов“ 49А, 1000 Скопје  
Веб-страница: [www.ihr.org.mk](http://www.ihr.org.mk)  
E-mail адреса: [ihr@ihr.org.mk](mailto:ihr@ihr.org.mk)  
Телефон: (+389) 2 3243 331

### Фондација Егалите

Ул. 101/1, 1222 Каменјане  
Телефон: 078 388 317

# ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ



## МИСИЈА:

Нашата мисија е да обезбедиме помош и поддршка за жени кои сакаат да започнат сопствен бизнис односно да станат претприемачи. Ние им помагаме на жените да ја следат својата желба и страст во креирањето на сопствен бизнис, на начин кој ќе ги зајакне и ќе ги подготви за сите предизвици на претприемништвото. Воедно нудиме совети и консултации, ги поставуваме релевантните прашања, разговараме за постоечките ризици и како истите да се контролираат, подготвуваме план заеднички, ги предвидуваме трошоците и ја зголемуваме ефективностa во водењето на бизнисот.

Дополнително, се стремиме да обезбедиме поддршка на веќе основани женски бизниси и да ги поттикнеме кон совладување на нови вештини и способности. Разговараме за можностите за воведување на нови производи и услуги, пронаоѓаме нови начини за зголемување на продажбата, за понатамошни инвестиции и иновации, како и за проширување на нови пазари.

## ЛОКАЦИИ:

Оваа програма е наменета за жените кои живеат во прекуграничниот регион на Полог и Елбасан. Бизнисот кој би го поддржале со програмата може да функционира и во поширокиот прекуграничен регион, со цел да поттикне ја поттикне локалната економија меѓу двете земји.

## ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ:

Ако оваа програма е од интерес за вас, ве охрабруваме да не контактирате и да ни ја претставите вашата бизнис идеја како можен почетен и / или нов инвестициски план во вашата постоечка компанија.

Размислете за тоа што им е потребно на луѓето и што сакаат, и на кој начин може да придонесете за развој на локалната економија. Во овој проект сакаме да вклучиме вредни, посветени и жени насочени кон дадена цел - ако ова ве опишува вас, тогаш контактирајте не или присуствувајте на еден од нашите отворени повици.

## ШТО НУДИМЕ:

- ◇ Развивање и креирање на групни работилници каде може да се даваат насоки, се врши вмрежување и се учи и работи на темата
- ◇ Обезбедување на правна поддршка во бизнисот и на нивните сопственици кои можеби не се запознаени со регулативата за основање и водење на бизнис
- ◇ Обезбедување на деловни советодавни услуги за различни области на управување со бизнисот и администрацијата
- ◇ Организирање на настани и заеднички средби со национални, регионални и локални власти, како и со претприемачи, банки и други засегнати страни
- ◇ Организирање на услуги за директен маркетинг и активности за е-трговија, како и создавање на онлајн продавница за продажба на производи.

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Центарот за управување со промени и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

